

Повик за помлад истражувач во рамки на ИДСЦС Центарот за добро управување

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС), во рамки на Центарот за добро управување, распишува оглас за **помлад истражувач** со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на времетраењето на ангажманот.

Работните обврски ќе бидат:

- Поддршка на постарите истражувачи при развивање на: истражувачки продукти, проектни апликации и спроведување на тековните проекти на ИДСЦС;
- Редовно обезбедување податоци, анализи и извештаи за потребите на центарот;
- Пишување документи за јавни политики;
- Поддршка при организацијата на јавните настани на ИДСЦС;
- Редовно и навремено комуницирање со комуникацискиот офицер и одделението за финансии и администрација;
- Други работи поврзани со работата на Центарот за добро управување.

Потребни знаења и вештини:

- Тековни или завршени постдипломски студии од областите на општествените науки, како политологија, економија, социологија или право;
- Најмалку 2 (две) години работно искуство во најмалку едно релевантно подрачје, на пр. антикорупција, владеење на право итн.)
- Почетни познавања за пишување документи за јавни политики;
- Основни познавања на квалитативни и квантитативни методи за истражување и почетно практично искуство;
- Основни познавања на софтверски алатки за обработка на податоци и визуелизација на податоци и почетно практично искуство;
- Одлично познавање на Word, Excel и PowerPoint;
- Основни познавања за развивање проектни апликации, управување со проектен циклус и подготовка на наративни извештаи;
- Одлично познавање на англиски јазик.

Предност ќе имаат кандидати со добри познавања во теорија и пракса на процес на носење политики и основни познавања за застапување на политики.

Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 6ти август 2018г. За својот ангажман истражувачот ќе добива месечен надомест од 18.800 денари (нето).

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) во ЕУ формат на македонски јазик и мотивациско писмо на адресата: contact@idscs.org.mk најдоцна **до 25 јули (среда – 23:59ч.) 2018г** со назнака: **Апликација за помлад истражувач**. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

ИН
Број 0401-163/18
Скопје, 10.07.2018